



## Дополнителни услови за осигурување на посетители на културни, уметнички, спортски и други приредби, како и посетители на природни и културни знаменитости од последици на несреќен случај

### член 1: општи одредби

- [1] Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (во понатамошниот текст: Општи услови) и овие Дополнителни услови се составен дел од договорот за осигурување на посетители на културни, уметнички, спортски, туристички и други приредби, како и посетители на природни и културни знаменитости (во понатамошниот текст: посетители) од последици на несреќен случај.
- [2] Договарач на осигурувањето, според овие Дополнителни услови, може да биде секое правно или физичко лице кое организира приредби, наведени во став (1) од овој член, прошетки, односно посети.

### член 2: осигурени лица

- [1] Лицата наведени во член 1, став (1) од овие Дополнителни услови се осигуруваат без оглед на нивната здравствена состојба, општа работоспособност и старост, без плаќање на зголемена премија во смисла на член 9 став (1) точка 6 од Општите услови, освен лицата кои според член 4 став (3) од Општите услови, во секој случај се исклучени од осигурување.
- [2] Во осигурување не се вклучени лицата кои по своја службена должност се наоѓаат во просторот каде што се одржува приредбата или во природни, односно културни знаменитости.

### член 3: осигурени опасности

- [1] Осигурувачот гарантира за последиците од несреќните случаи кои настануваат:
  - 1) на просторот за приредби или на просторот од природните и културните знаменитости;
  - 2) надвор од просторот каде што се одржува приредбата, во кој смее да се задржуваат само посетители со купени влезници, без оглед на тоа дали посетителот има влезница или не;
  - 3) во просторот одреден за гледачи на спортски и останати приредби.
- [2] Осигурувачот гарантира и за последиците од несреќните случаи кои им се случуваат на посетителите при купувањето на влезниците на просторот одреден за тоа.
- [3] Во осигурувањето од последици на несреќен случај вклучено е осигурувањето од одговорност на договарачот за оштетните побарувања од посетителите кон договарачот на осигурувањето, поради телесни оштетувања или исчезнување, односно кражба на предмети кои им припаѓаат на посетителите. Правата и должностите од ова осигурување се уредуваат со Посебните услови за осигурување од одговорност на договарачот на осигурувањето од последици на несреќен случај.

### член 4: траење на осигурувањето и покритието

- [1] За посетителите кои купиле влезници во претпродажба, покритието започнува со нивното влегување во просторот одреден за посетители. За останатите, почнува кога ќе стапат во редот за купување влезници.
- [2] Осигурителното покритие престанува кога посетителот ќе го напушти просторот за купување на влезници, односно просторот или теренот каде што се одржува приредбата, по завршувањето на приредбата.

### член 5: плаќање на премија

- [1] Премијата се пресметува врз основа на бројот на продадени влезници за одделни приредби. Ако влезницата важи за повеќе приредби, премијата се пресметува толку пати колку што е бројот на приредби за кои важи таа влезница.
- [2] Договарачот е должен да ја плати договорената премија на осигурувачот за сите осигуреници без исклучок и за целокупното времетраење на осигурувањето во рокот наведен во полисата.
- [3] Обврската на осигурувачот за поединечен осигуреник постои и во случај кога договарачот не ја платил премијата во рокот наведен во полисата, ако незгодата настанала за времетраењето на осигурувањето според одредбите од членовите 6 и 16 од општите услови.
- [4] Договарачот е должен да му овозможи увид на осигурувачот во своите евиденции врз основа на кои може да се утврди бројот на продадени влезници и исправноста на пресметката на премијата.

### член 6: ограничување на опсегот на обврските на осигурувачот

- [1] Ако осигуреникот во моментот на незгодата е постар од 75 години, осигурувачот исплаќа 50% од износот што инаку би морал да го плати.

### член 7: обврски на договарачот после осигурен случај

- [1] Договарачот е должен да ги пријави на осигурувачот сите осигурени случаи за кои важи осигурителното покритие според овие Дополнителни услови. Секој настан кој за последица има чија било кривична одговорност, должен е да ја пријави кај надлежните органи.
- [2] Договарачот е должен е да му ги даде на осигурувачот сите потребни информации за појаснување на настанот и околностите кои се важни за утврдување на постоењето и висината на неговите обврски.

### Член 8: примена на општи услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода)

За осигурувањата склучени согласно овие Дополнителни услови се применуваат и Општи услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (незгода), доколку не се во спротивност со Дополнителните услови.

### Член 9: важност на условите

Овие Дополнителни услови стапуваат во сила од денот на нивното донесување, а ќе се применуваат од 01.01.2021 година.